

Макпромет АД Штип  
0202-89/2  
20.03.2024 година

Годишно собрание

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ИЛИНДЕН 2002 ДООЕЛ ШТИП  
ЗА 2023 ГОДИНА

## **Годишен извештај за работењето на ИЛИНДЕН 2002 ДООЕЛ Штип**

### **I .Податоци за друштвото:**

Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за производство, трговија , услуги и транспорт ИЛИНДЕН 2002 ДООЕЛ со седиште на ул .д-р Слободан Јовановски бр. 3 Штип е основано од АД Макпромет на 28.04.1998 год. Доминантен и единствен сопственик на друштвото е АД Макпромет Штип. Друштвото ги има усогласено своите акти согласно Законот за трговски друштва и неговата регистрација е евидентирана во Централниот регистар на Република Македонија. Друштвото е регистрирано како заштитно друштво.

Основна дејност на друштвото е производство на хартија, целулоза и предмети од хартија со шифра на дејноста 58.19. На ден 31.12.2023 година , во друштвото се вработени 35 лица.

### **II .Фактори кои влијаат врз работењето на друштвото**

Општите услови на стопанисување на ниво на целата држава неминовно се рефлектираат и на работењето на Илинден 2002 Штип. Покрај економскиот амбиент битно влијание на работењето имаше и:

- зголемената конкуренција на пазарот;
- долгогодишно градење на коректни односи со комитентите;
- интересот за продолжување на соработката со голема доверба.

### **III . Основни финансиски извештаи**

Состојбата на друштвото со остварените финансиски резултати е прикажана во скратениот Извештај за добивка/загуба и сеопфатна добивка кој е даден во продолжение.

#### **Извештајот за добивка/загуба и сеопфатна добивка**

	31 декември 2023 000 МКД	31декември 2022 000 МКД
<b>Приходи од продажба (вкупни)</b>	<b>91.247</b>	<b>72.531</b>
Приходи од продажба во земјата	84.129	67.952
Останати приходи	7.118	4.579
Промена на залихата	1.729	941
<b>Вкупни расходи од работењето</b>	<b>78.091</b>	<b>69.874</b>
<b>Финансиски приходи</b>	<b>24</b>	<b>0</b>
<b>Финансиски расходи</b>	<b>12</b>	<b>2</b>
<b>Добивка/загуба пред оданочување</b>	<b>14.896</b>	<b>3.597</b>
Останата сеопфатна добивка	/	/
Данок на добивка	0	0
<b>Нето добивка за деловната година</b>	<b>14.896</b>	<b>3.597</b>

Состојбата на друштвото поврзана со средствата, обврските и главнината е претставена во продолжение во скратената форма на:

**Извештајот за финансиската состојба**

	31 декември 2023 000 МКД	31 декември 2022 000 МКД
Нематеријални средства	0	0
Материјални средства	19.090	20.506
Долгорочни финансиски средства	0	0
<b>Вкупно нетековни средства</b>	<b>19.090</b>	<b>20.506</b>
Залихи	14.402	13.561
Краткорочни побарувања	40.658	27.292
Краткорочни финансиски средства	66.467	70.017
Останати побарувања и АВР	1.382	1.296
Парични средства	48	21
<b>Вкупно тековни средства</b>	<b>122,957</b>	<b>112.187</b>
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>	<b>142,047</b>	<b>132.693</b>
<b>ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ</b>	<b>112,112</b>	<b>97,483</b>
Главнина	584	584
Резерви	89	89
Акумулирана добивка/загуба	96.543	93.213
Добивка/загуба за деловната година	14.896	3.597
Нетековни обврски	0	0
Тековни обврски	29.935	35.210
<b>ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ</b>	<b>142,047</b>	<b>132.693</b>

**IV. Анализа на основните финансиски показатели**

Во 2023 год. друштвото оствари позитивен финансиски резултат во износ од 14.896 илјади ден.

Остварените оперативни приходи во 2023 година во износ од 91.247 илјади ден. се состојат од:

- приход од продажба на производи на домашниот пазар во износ од 84.129 илјади ден.
- приходи од субвенции, дотации , финансиска поддршка за плата, во износ од 7117 илјади ден.
- и останати приходи во износ од 24 илјади ден.

Вкупните оперативни расходи изнесуваат 78.091 илјади ден. и се состојат од:

- трошоци за сировини и материјали и електрична енергија во износ од 36.844 илјади ден.
- набавна вредност на продадени стоки во износ од 10.929 илјади ден
- услуги кои имаат карактер на материјални трошоци во износ од 3.334 илјади ден.
- останати трошоци од работењето во износ од 2.850 илјади ден.
- трошоци за плати и други надоместоци на вработените во износ од 18.401 илјади денари.
- амортизација на материјални и нематеријални средства во износ од 1.756 илјади ден.

- останати оперативни трошоци во износ од 2.278 илјади ден.

Вкупната вредност на активата изнесува 142,047 илјади ден. од кој износ на нетековните средства отпаѓа 19,090 илјади ден. а на тековните средства 122,957 илјади ден.

Вкупната вредност на пасивата изнесува 142,047 илјади денари од кој износ главнината и резерви се во износ од 112,112 илјади денари, краткорочните обврски се во износ од 29,935 илјади денари.

## V. Политика на управување со ризиците

Во своето работење Илинден 2002 ДООЕЛ Штип е изложено на повеќе видови финансиски ризици како што се: пазарен ризик, кредитен ризик и ризик на ликвидноста.

Кај ризикот промена на пазарните цени друштвото е изложено на ризикот за промена на цената на сировините на кои не може да делува.

Исто така е изложено на кредитниот ризик поради неможноста навреме да се наплатат побарувањата од купувачите.

И покрај ваквите проблеми друштвото немаше проблеми со ликвидноста односно навреме ги извршуваше своите обврски спрема доверителите.

## VI. Развој на друштвото во 2024 година

Во 2024 год. Илинден 2002 ДООЕЛ Штип своето внимание ќе го насочува кон зголемување на приходите од продажба на производи и услуги, активностите во насока на максимално ангажирање на вработените, намалување на трошоците и максимално искористување на капацитетот.

Со залагањето на менаџерскиот тим во насока на истражување на пазарот ќе се создадат претпоставки за остварување на поголем позитивен финансиски резултат.

Макпромет АД Штип  
Одбор на директори  
Виолета Николова  
Ленче Ѓоргиева  
Миле Атанасов